



PIM Ltd.

Bulgaria



PRODUCER OF MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD INDUSTRY

6300 Haskovo
6 Vasil Levski Str.

Phone 00359 38 664 601
Fax 00359 38 664 604

E-mail: pimtd@haskovo.spnet.net



До
„Имако“,
Гр. Штип, Македонија

Уважаеми г-н Люботенски

„ П И М „ О О Д гр. Хасково, България в лицето на Управителя
Димитър Стамов Назъров декларира, че по договори за доставка на
оборудване за производство на вино с „Имако“, – гр. Штип, Македонија
за периода 2003 - 2008 г. не сме получавали валутни преводи от
Владислав Втулкин като индивидуално частно лице!

Управител :
Инж. Д. Назъров




ПРЕВОД ОД БУГАРСКИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ПИМ ПИМ ООД. Бугарија Амблемот на ПИМ ООД

PRODUCER OF MASHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD INDUSTRY
Продукцер на машини и опрема за прехранбената индустрија

6300 Хасково Тел.00359 38 664 601 E-mail: pimitd@haskovo.spinet.net
ул. Васил Левски 6 Факс: 00359 38 664 604

Правоаголен штембил на
“ ПИМ “ООД
Хасково
Дел.бр. 862 / 05.11.2013 г.



“ Имако “
Гр.Штип, Македонија

Почитувани г-н Љуботенски

“ ПИМ “ДОО гр.Хасково, Бугарија преку Димитар Стамов Назаров, во својство на Управител, потврдува дека во врска со договорите за дставување на опрема за производство на вино со “Имако“ гр.Штип,Македонија за периодот 2003-2008 г. нема добиено девизни преноси од страна на Владислав Втулкин во својство на индивидуално приватно лице!

Управител:/ своерачен потпис/

Инж.Д. Назаров

Округол печат на “ ПИМ “ДОО Хасково

Дека овој текст,што ми е поднесен на бугарски јазик е правилно и верно преведен на македонски јазик,потврдува ВАСИЛЕВА Бистра-дипломиран правник,постојан судски преведувач од бугарски на македонски јази и обратно Штип.



Јас НОТАР, Ленче Томе Каранфиловска, ул.
„Кеј Маршал Тито“ бр. 35 Штип,

(име, презиме и седиште - адреса)

потврдувам дека овој превод е извршен од
овластен судски преведувач Бистра Василева
(име и презиме)

од бугарски јазик
на македонски јазик.

Нотарската такса за заверка по тарифен
број 10 од Законот ЗСТ

(да се наведе прописот)

во износ од 100 денари наплатена и поништена
на примерокот кој останува за архивирање.

Ослободено од плаќање на нотарските
такси, по тарифен број _____ од Законот
_____ (да се наведе прописот).

Нотарската награда е пресметана во износ
од 200 денари и трошоци _____ денари.

Број: УЗП 13279/14

Во Штип 15.12.2014 година

НОТАР

Ленче





PIM Ltd.

Bulgaria



PRODUCER OF MACHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD INDUSTRY

6300 Haskovo
6 Vasil Levski Str.

Phone 00359 38 664 601
Fax 00359 38 664 604

E-mail: pimltd@haskovo.spnet.net



До
„Имако Вино“
Гр. Щип, Македония

Уважаеми г-н Люботенски

„ПИМ“ ООД гр.Хасково, България, в лицето на Управителя Димитър Стамов Назъров декларира, че по договори за доставка на оборудване за производство на вино с „Имако Вино“-гр. Щип, Македония за периода 2003-2008 г. не сме получавали валутни преводи от Владислав Втулкин като индивидуално частно лице!

Управител :
Инж. Д. Назъров



ПРЕВОД ОД БУГАРСКИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ПИМ ПИМ ООД. Бугарија Амблемот на ПИМ ООД

PRODUKTER OF MASHINES AND EQUIPMENT FOR FOOD INDUSTRY
Продуктер на машини и опрема за прехранбената индустрија

6300 Хасково Тел.00359 38 664 601 E-mail: pimitd@haskovo.spinet.net
ул. Васил Левски 6 Факс: 00359 38 664 604

Правоаголен штембил на
“ ПИМ “ООД
Хасково
Дел.бр. 862 / 05.11.2013 г.

ДО

“ Имако Вино “
Гр.Штип , Македонија

Почитувани г-н Љуботенски

“ ПИМ “ООД гр.Хасково, Бугарија преку Димитар Стамов Назаров, во својство на Управител ,потврдува дека во врска со договорите за деставување на опрема за производство на вино со “ Имако Вино “- гр.Штип,Македонија за периодот 2003-2008 г. нема добиено девизни преноси од страна на Владислав Втулкин во својство на индивидуално приватно лице!

Управител:/ своерачен потпис/
Инж.Д. Назаров
Округол печат на “ ПИМ “ООД Хасково

Дека овој текст,што ми е поднесен на бугарски јазик е правилно и верно преведен на македонски јазик,потврдува ВАСИЛЕВА Бистра-дипломиран правник,постојан судски преведувач од бугарски на македонски јази и обратно Штип.

Потпис
Бистра Василева



Јас НОТАР, Ленче Томе Каранфиловска, ул.
„Кеј Маршал Тито“ бр. 35 Штип,

(име, презиме и седиште - адреса)
потврдувам дека овој превод е извршен од
овластен судски преведувач Бистра Василева
(име и презиме)
од бугарски јазик
на македонски јазик.

Нотарската такса за заверка по тарифен
број 10 од Законот ЗСТ
(да се наведе прописот)
во износ од 100 денари наплатена и поништена
на примерокот кој останува за архивирање.
Ослободено од плаќање на нотарските
такси, по тарифен број _____ од Законот
(да се наведе прописот).

Нотарската награда е пресметана во износ
од 200 денари и трошоци _____ денари.

Број: УЗП 10331/13
Во Штип 11.11.2013 година

НОТАР

Ленче

